

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и член 42 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18), како и член 31 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапувајќи по барањето за издавање на лиценца за производство на електрична енергија, УП1 бр. 12-146/18 од 15.10.2018 година на Друштво за производство, трговија и услуги ИВЕРПЛАСТ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија на седницата одржана на **цф.12.2018** година, донесе

**ОДЛУКА  
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ  
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштво за производство, трговија и услуги ИВЕРПЛАСТ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп му се издава привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ИВЕРПЛАСТ”.
2. Привремената лиценца за производство на електрична енергија е Прилог 1 на оваа Одлука.
3. Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија согласно член 44 од Законот за енергетика и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности, ќе донесе одлука за издавање на лиценца, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член ќе достави потребна документација со кој овој енергетски објект ќе биде ставен во употреба.
4. Оваа Одлука е конечна во управната постапка.
5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

**Образложение**

Друштво за производство, трговија и услуги ИВЕРПЛАСТ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, со седиште на ул. Мице Козар бр.45 Прилеп, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Барање УП1 бр. 12-146/18 од 15.10.2018 година за издавање на привремена лиценца за производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија од ФЕЦ “ИВЕРПЛАСТ”.

Имајќи ги предвид преодните одредби од Законот за енергетика (“Службен весник на Република Македонија” бр. 96/18) со кои се утврдува дека до донесувањето на нов Правилник за лиценци ќе се применува постоечкиот, Регулаторната комисија за енергетика ја спроведе постапката за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија согласно одредбите од постоечкиот Правилник за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 143/11, 78/13, 33/15 и

207/16) (во понатамошниот текст: Правилник) за издавање на лиценца на инвеститор кој не поседува документ за ставање во употреба на енергетскиот објект.

Регулаторната комисија за енергетика утврди дека Барањето и доставената документација немаат формални недостатоци, согласно одредбите од Правилникот кои предвидуваат издавање на лиценца на инвеститор кој не поседува документ за ставање во употреба на енергетскиот објект.

Согласно член 20 став 1 од Правилникот, Регулаторната комисија за енергетика донесе Заклучок УП1 бр.12-146/18 од 24.10.2018 година, со кој се задолжи Барателот да ја продолжи постапката и да постапи согласно член 20, 21, 22 и 23 од Правилникот.

Барателот постапувајќи по Заклучокот, изготви известување за Барањето и по одобрувањето од Регулаторната комисија за енергетика го објави во два дневни весници. Во предвидениот рок од објавувањето на известувањето не беа доставени мислења и предлози од заинтересираните физички и правни лица.

Согласно член 34 од Законот за енергетика, Регулаторната комисија за енергетика, одржа подготвителна седница на ден 14.12.2018 година.

Врз основа на член 28 од Правилникот, Регулаторната комисија за енергетика, на ден **ЏЏ.12.2018** година, одржа редовна седница на која што донесе Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "ИВЕРПЛАСТ", на Друштво за производство, трговија и услуги ИВЕРПЛАСТ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против оваа Одлука може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од денот на приемот.

**УП1 Бр. 12-146/18**  
**ЏЏ.12.2018 година**  
**Скопје**

**ПРЕТСЕДАТЕЛ**

**Марко Бислимоски**

изготвил/одобрил: Арсова Елизабета  
контролирал: Марко Филиповски

## Прилог 1

### ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

- 1. Назив и седиште на носителот на привремената лиценца**  
Друштво за производство, трговија и услуги ИВЕРПЛАСТ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, со седиште на ул. Мице Козар бр.45 Прилеп,
- 2. Енергетската дејност за која се издава привремена лиценца**  
Производство на електрична енергија
- 3. Евидентен број на привремената лиценца**  
ЕЕ - 345.01.1/18
- 4. Единствен матичен број** 5373247
- 5. Единствен даночен број** 4021000126022
- 6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши**  
Како енергетска дејност производство на електрична енергија, се смета производство на електрична енергија што носителот ќе го врши од обновлив извор, во фотонапонска електроцентрала, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет. Техничките карактеристики на производниот капацитет се наведени во **Прилог 2** кој е составен дел од оваа привремена лиценца.
- 7. Локација на вршење на енергетската дејност**  
Носителот на привремената лиценца, енергетската дејност производство на електрична енергија ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала “ИВЕРПЛАСТ” со локација на КП 162/3 и КП 163/5, КО Инче општина Македонски Брод.
- 8. Право на приклучување и пристап на системот за дистрибуција на електрична енергија**  
Носителот на привремената лиценцата има право на приклучување и пристап на системот за дистрибуција на електрична енергија заради исполнување на условите за издавање на лиценца за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со Законот за енергетика, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
- 9. Права, обврски и одговорности на носителот на привремена лиценца**  
Правата, обврските и одговорностите на носителот на привремената лиценцата во врска со вршењето на енергетската дејност, неговото учество на пазарот на електрична енергија, начинот и постапката за доставување на извештаи за финансиското работење и начинот на извршување на дејноста, како и начинот и постапката за доставување на извештаи, информации и други податоци потребни за следење на функционирањето на пазарот на електрична енергија ќе бидат уредени со лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.

## Прилог 2 Податоци за фотонапонска електроцентрала

1. име на фотоволтаичен систем – ИВЕРПЛАСТ со планирана моќност 999,9kW;
2. општи податоци – изјавата ќе биде корегирана и дополнително доставена во однос на роковите за изградба согласно на доставеното одобрение за градење:
  - година на почеток на градба - 2018 година,
  - година на завршеток на градба - 2019 година,
  - година на почеток на работа - 2019 година,
  - проценет животен век на фотоволтаичниот систем - 35 години.
3. податоци за опрема:
  - тип, производител и номинални податоци на фотоволтаичниот модул – CHINALAND SOLAR ENERGY 300 W Поликристални панели 300W;
  - број на фотоволтаични модули – 3333 x 300,
  - Номинални податоци на фотоволтаичниот модул:
    - Моќност на модул: 300 W,
    - Напон на модул: 37,30 V,
    - Струја на модул: 8,85 A,
    - Вкупна инсталирана моќност: 1 kW.
4. тип, производител и номинални податоци на инвертор; – SMA TL 25000 W
  - број на инвертори - 40 x 25000 W
5. годишно сончево зрачење на таа локација – 1670kWh/m<sup>2</sup>;
6. очекувано производство на електрична енергија – 1670 MWh;